

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА**

25 Мај 2016 година

Гевгелија

Број 5

Година XXXIX

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09 год.), и член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, расправајќи по Предлог-Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2016г. – 31.03.2016 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2016г. – 31.03.2016 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1272/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драѓи Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 89 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, расправајќи по Предлог-информацијата за извршен увид од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати населените места Негорци и Прдејци на ден 24.04.2016 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува информацијата на Општинската комисија за проценка на висината на штетите причинети од елементарни непогоди во општина Гевгелија за извршен увид на терен за констатирање на последиците од природната непогода-невреме проследено со дожд и град што ги зафати населените места Негорци и Прдејци на ден 24.04.2016 година.
2. За навремено и објективно проценување на причинетите штети од оваа елементарна непогода, Советот на општина Гевгелија ги донесе следниве заклучоци:
 - Да се соберат сите пријави од подносителите за настаната штета од Канцелариите на Општинските центри за услуги во Негорци и Прдејци и да се донесат во Општинскиот центар за услуги во Гевгелија заради евиденција,
 - Да се активира Општинската комисија за проценка на висината на штетите причинети од елементарни непогоди во општина Гевгелија во полн состав заради проценка на висината на штетите од елементарната непогода во наведените населени места,
 - Да се евидентираат сите физички и правни лица кај коишто е настаната штета, и
 - По завршувањето на проценката на штетите, да се изготви Елаборат за настанатите штети, и по усвојувањето на Елаборатот од Советот на општина Гевгелија, во најкус можен рок да се испрати до надлежните државни институции: Министерство за земјоделство, шумарство и

водостопанство, Министерство за финансии, Републичка Комисија за проценка на висината на штетите причинети од елементарни непогоди, Дирекција за заштита и спасување....

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1273/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 44 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост ("Сл.весник на РМ" бр.78/15, 106/15 и 153/15), како и врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02 год.), и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 10/08 год.) Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 год., донесе

О Д Л У К А

За целосно и трајно отстапување на движен имот-транспортно возило сопственост на општина Гевгелија на користење и одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија

Член 1

Со оваа Одлука, целосно и трајно се отстапува на користење и одржување транспортно возило марка "FIAT DUCATO" 2.3 JTD 16v Doppia Cabina, број на шасија ZFA 25000002931570-сопственост на општина Гевгелија, на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.

Член 2

Транспортното возило е сопственост на општина Гевгелија, добиено како поддршка од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на општина Гевгелија заради извршување на работата, преку Договорот за пренос на право на сопственост на имот од програмата за развој на Обединетите Нации на општина Гевгелија, склучен помеѓу Луиза Винтон-постојан претставник на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), и Иван Франгов-Градоначалник на општина Гевгелија, под бр.03-2479/2 од 21.10.2015 год.

Член 3

Транспортното возило целосно и трајно се отстапува на користење и одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија, и тоа без надоместок.

Член 4

Градоначалникот на општина Гевгелија ќе склучи Договор со директорот на ЈПКД "Комуналец" – Гевгелија со којшто се уредуваат правата и обврските за движниот имот од член 1 на оваа Одлука.

Член 5

Оваа Одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1278/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти("Службен весник на РМ" бр.23/11 и 54/11 год.),член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ"бр.56/11 год.) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 8/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 23.05.2016 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на намената на земјиштето на

КП бр.588 КО Габрово

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичка планска документација (УП за с.Габрово), со која ќе се врши вклопување на изградена станбена куќа-сопственост на лицето Дарко Ивковиќ од Гевгелија, на КП бр.588 КО Габрово, во класа на намена А1-домување.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1279/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти("Службен весник на РМ" бр.23/11 и 54/11 год.),член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ"бр.56/11 год.) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 8/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 23.05.2016 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација на земјиштето на КП бр.588 КО Габрово

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичка планска документација (УП за с.Габрово), со која ќе се врши вклопување на изградена станбен објект-сопственост на лицето Димитар Јованов од с.Миравци, на КП бр.588 КО Габрово, во класа на намена А1-домување во станбени куќи.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1281/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.23/11 и 54/11 год.), член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 год.) и член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 8/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 23.05.2016 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација на земјиштето на КП бр.588 КО Габрово

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за донесување на урбанистичка планска документација (УП за с.Габрово), со која ќе се врши вклопување на изградена станбен објект-сопственост на лицето Младен Цуклевски од с.Миравци, на КП бр.588 КО Габрово, во класа на намена А1-домување во станбени куќи.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1280/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, расправајќи по барањето на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија за обезбедување дополнителни финансиски средства за измирување на тековните обврски, донесе

ОДЛУКА

1. Се усвојува барањето на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија, за обезбедување потребни финансиски средства за измирување на тековните обврски на оваа ЈОУ, коишто треба да бидат префрлени од Основниот буџет на општина Гевгелија.

2. Средствата од Основниот буџет на општина Гевгелија во вкупен износ од 558.000,00 денари се потребни за измирување на тековните обврски за струја и кирија на оваа ЈОУ за 2016 година (расходна ставка 421- Комунални услуги и расходна ставка 425- Договорни услуги).

3. По еден примерок од ова Решение да се достави до ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија и до одделението за финансиски прашања на општина Гевгелија.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1275/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 38 став 1 точка 43 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, расправајќи по барањето на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија за одобрување на финансов план од основниот буџет на општина Гевгелија, донесе

ОДЛУКА

1. Се усвојува барањето на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија, за одобрување финансов план од Основниот буџет на општина Гевгелија за 2016 година.

2. Средствата од Основниот буџет на општина Гевгелија во вкупен износ од 232.806,00 денари се потребни за измирување на основните материјални трошоци и за извршување на планираните активности на оваа ЈОУ за 2016 година (расходна ставка 420- Патни и дневни расходи, расходна ставка 421- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, расходна ставка 423- Материјал и ситен инвентар и расходна ставка 425- Договорни услуги).

3. По еден примерок од ова Решение да се достави до ЈОУ Дом на култура "Гоце Делчев"-Гевгелија и до одделението за финансиски прашања на општина Гевгелија.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1276/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 37 од Законот за култура (Службен весник на РМ" бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07 И 116/10 год.) и член 38 став 1 точка 31 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" од Гевгелија за 2015 година, усвоен од Управниот одбор на оваа јавна установа со Одлука бр.02-18/1 од 10.03.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1274/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ" бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 06/12 год.) и член 38 став 1 точка 31 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06 и 08/10 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 23.05.2016 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец" од Гевгелија за периодот 01.01.2016-31.03.2016 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие со Одлука бр.02-588/1 од 11.05.2016 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Гевгелија".

Бр.09-1277/1
25.05.2016 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Драги Хаџи-Николов с.р.

АКТИ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0333

Се разрешува/ членот на избирачкиот одбор МЕРИ ОЛУМЧЕВА

Се разрешува / заменик членот на избирачкиот одбор РАЈНА НИКОЛОВА

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор СВЕТЛАНА ТРИФУНОВА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:

менува / избира лицето : **КОСТА ФРАНГОВ ул : Југославија бр.6 предложен од политичката партија ВМРО ДПМНЕ .**

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/1
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0334

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор Петко Смилков на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : Пензионер се именува / избира лицето : **МИХАЈЛО БАЛАМОВСКИ**, Илинденска бр.11 ЈЗУ Трансфузиологија Гевгелија

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

Се разрешува членот на избирачкиот одбор Ангел Алчинов

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор Кристина Танчева

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/2
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0335

Се разрешува членот на избирачкиот одбор СЛОБОДАН ДИНЕВ
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор ВЕЛИКА АВРАМ

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/3
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0336

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ЖИВКА КАРАЈАНОВА

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор ДИМИТАР ИЧОЌАЕВ

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/4

14.05.2016

Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

1.Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.

3. Петранка Чавдарова с.р.

4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0337**

Се разрешува членот на избирачкиот одбор СИЛВАНА НЕСТОРОВА

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор САНДЕ АЛЧИНОВ

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/5
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0338

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ТОМЕ ПЕЕВ**
се именува / избира лицет

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **БЛАГОЈА ПАКЕТОВ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/6
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**

2. Сузана Паласакарова с.р.

3. Петранка Чавдарова с.р.

4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0339

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **БОШКО ЈАНЧЕВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **БОРИС ДУЧКОВ**

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор **СВЕТЛАНА АРИЗАНОВА** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **ПЕНЗИОНИРАЊЕ**
менува / избира лицето : **ЈАСМИНА ЈАНИШЛИЕВА**, ул. Ѓорѓи Велков бр.4 СОУ
Јосиф Јосифовски Гевгелија

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/7
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0340

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ДУШИЦА КУЦИРОВ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ЛАЗАР МЕШКОВ**

На местото на заменик претседателот Се разрешува **МИТКО КОСЕВ** кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Починато лице**

се именува / избира лицето: **АЛЕКСАНДАР ТАНОВ**, ул.Таља Бикова бр.8 Совет за јавни набавки Скопје

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/8
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

- Членови;
1. Сафка Маркудова с.р.
 2. Сузана Паласакарова с.р.
 3. Петранка Чавдарова с.р.
 4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0341

Се разрешува **членот на избирачкиот одбор ТОМЕ СИВОВ**

Се разрешува **заменик членот на избирачкиот одбор ЈОВАН МАРКОВ**

На местото на претседателот / **членот на избирачкиот одбор ЈОРДАНКА АВРАМОВА** престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **ДУШКА НОВАКОВСКА**, Предложена од ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на

новоименуваниот /

новоизбраниот претседател /

член

На местото на заменик претседателот / **заменик членот на избирачкиот одбор**

ДУШКА НОВАКОВСКА кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Именувана за член**

се именува / избира лицето **ЛАЗАР ПЕТРОВ**, Предлог од ВМРО -ДПМНЕ

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/9

14.05.2016

Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

1. Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.

3. Петранка Чавдарова с.р.

4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0342

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ТАТЈАНА ЗАФИРОВА
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор АТАНАС НИКОЛОВ

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор ДРАГИЦА ШУТОВА
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
се именува / избира лицето : **ЈОВАН СТОЈАНОВ** Предлог од ВМРО -ДПМНЕ

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор
ЈОВАН СТОЈАНОВ кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од
следните причини: **Именувана за член**

се именува / избира лицето **НИКОЛА ПЕТКОВ**, Предлог од ВМРО -ДПМНЕ

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/10
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0343

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **СОЊА КАМЧЕВА**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **МЕРИ ЃОРГИЕВА**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/11
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

1. Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка

Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0344

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **ИГОР ГЕЛЕНЧЕВ** му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **Избран за заменик член на ОИК**

се именува / избира лицето : **СОТИР ХАЦИ-НИКОЛОВ**, ул.Горче Петров бр.1 МУЗЕЈ-Гевгелија

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **РИСТО КОСТАДИНОВ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **СПАСИЈА ШОПЧЕВА**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/12
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0345

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ВЕРА СТАФИДОВА**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ДРАГИЦА ПОПОВА**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/13

14.05.2016

Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

1.Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.

3. Петранка Чавдарова с.р.

4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0346

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ЖИВКО АЛЧИНОВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **МАКЕДОНКА ДИНЕВА**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/14

14.05.2016

Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

1.Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.

3. Петранка Чавдарова с.р.

4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0347

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ЛАЗАР МИТРОВ

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор ТОМЕ ШУКЛЕВ

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор ТОДОРКА АМПОВА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **Престанок на работен однос**

менува / избира лицето : **АНКА ТРАЈКОВСКА** ул.4-ти Јули бр.12 ЈЗУ Општа болница - Гевгелија

своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот заменик претседател / член

На местото на претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор ТОМЕ ЧАБУЛЕВ кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **ГОРГЕ КИЧУКОВ, Предлог на ВМРО-ДМНЕ**

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/15
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0348

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ИГОР ЈАНЧЕВ

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор БИЛЈАНА ПОПОВА

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/16
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претсетател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0349

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ИЛИЈА БЕЌАРОВ

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор ДАНЧЕ МИЛКОВА

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/17
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претсетател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0349/1

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ЗОРАН МИТРЕВСКИ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **АНГЕЛ ЈОВАНОВ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/18
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0350**

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ДЕЈАН АТАНАСОВСКИ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ЦВЕТАН НЕЛОСКИ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/19
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0350/1**

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ВИОЛЕТА МУРЦЕВА**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ЕЛИЗАБЕТА
БРАЈАНОВСКА**

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор **ЉУПЧО АНДОНОВ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини:

се менува / избира лицето : **САША ЈОВАНОВ, Предлог на ВМРО-ДПМНЕ**
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/20
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0351

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ГОРГЕ ВЕНОВ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ВАСЕ АНДОНОВ**

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **КРУМ МИШЕВ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
се именува / избира лицето : **АЛЕКСАНДАР ДЕЛИЦАКОВ**
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/21
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0352

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ЛАЗАР ПЕТРОВ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **СЛАВЧО РИСТОВ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/22
14.05.2016

Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0353

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **РИСТО ТАШЕВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ТАЊА ТРАЈКОВА**

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор

ИВАН КОСТАДИНОВ кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од

следните причини : _____

се именува / избира лицето : **ДИМИТАР МИТРОВ** претставник на партија

ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на

новоименуваниот /

новоизбраниот

претседател / член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/23

14.05.2016

Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1. Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0354

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ЛАЗАР СТОИЛОВ
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор ПЕРО ПРОШЕВ

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор ПЕТРЕ МИЈОВ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **ПЕНЗИОНЕР** се именува / избира лицето : **ДИЧО ХАЦИ-НИКОЛОВ**, ул. Маршал Тито бр.17 Детска Радост Гевгелија

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор
ВЛАДО ДАГАЛЕВ кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните Причини:

ПЕНЗИОНЕР

се именува / избира лицето : **НИКОЛА МАЛЕСКИ**, ул Илинденска бр.7 а /10 Климент Охридски Миравци

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор
ТОМИ РИСТОВ

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **ВЕНЦИ АТАНАСОВ** Предлог на **ВМРО-ДПМНЕ**
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/24
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0355

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **МИТО ПАПУЧИЕВ** (

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ПЕТАР ПЕТРОВ**

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор
РАДОВАН СИМЈАНОВСКИ

на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **СОФЧЕ МАРКОВА** Предлог на ВМРО-ДПМНЕ
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател
/ член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/25
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0356

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ДРАГИ ПОПОВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **МИЛЕ ПОПОВ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/26
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0357

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ГЛИГОР КОЧЕВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **РИСТО ВАСИЛЕВ**

На местото на заменик претседателот/заменик членот на Избирачкиот одбор **ВАСИЛ КАЛКОВ**, на кого му престанал мандатот од следните причини: починато лице,

Се именува/избира лицето: **СТОЈАН АТАНАСОВ**, предлог од **ВМРО ДПМНЕ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/27
14.05.2016
Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

М.П.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0358

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ИЛИЈА УЗУНОВ**

Се разрешува **заменик членот на избирачкиот одбор ДИМИТАР САМАРЦИЈЕВ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/28
14.05.2016

Гевгелија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател

М.П.

Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1. Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0359

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ИЛИЈА ВЕЛКОВ

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор МИТКО ТАНОВ

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор ЃОРГЕ ПАНОВ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
се именува / избира лицето : **ТРАЈКО БОБОЛКОВ Предлог на ВМРО-ДПМНЕ**

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/29
14.05.2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Гевгелија

М.П.

Претсетател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0360

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **СТОЈЧЕ ЧОЧКОВ**
Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **РИСТО ЃОРГИЕВ**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/30
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претсетател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0361

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **СТОЈНА АЕВСКА**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **АЛЕКСАНДАР ДЕЛОВСКИ**

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **ВАСКО ГЛИГОРОВСКИ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **ПЕПИ АНДОНОВ** Предлог на **ВМРО-ДПМНЕ** своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/31
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0362

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ЈОВАН ЦУКЛЕВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ЉУБИЦА ИВАНОВА**
на кого му престанал

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор **ТОМЕ ТОМОВСКИ** на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **АНГЕЛИНА ГОРГИЕВА** Предлог на ВМРО-ДПМНЕ

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/32
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

1. Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0363

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **СЛОБОДАН НЕСТОРОВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **КОСТА СТОЈАНОВ**

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **МИМИ БАТАНЦИЕВА** на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : **АНА УРУМОВА** ул.Маршал Тито бр.59 Здравствен Дом Скопје

своерачен потпис на

новоименуваниот /

новоизбраниот претседател /

член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/33

14.05.2016

Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател

Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

1.Сафка Маркудова с.р.

2. Сузана Паласакарова с.р.

3. Петранка Чавдарова с.р.

4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а

член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-

Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0364

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ЖАРКО МИТРОВСКИ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **АТАНАС ТАНЧЕВ**

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **ЖАРКО РИСТОВСКИ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : се именува / избира лицето : **САШЕ МАРКОВ Предлог на ВМРО-ДМПНЕ** своерачен потпис на новоименуваниот / новоизбраниот претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/34
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1. Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласкарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0365

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **ЗВОНКО ВЕЛКОВ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **ВИКТОР ЃОРГИЕВСКИ**

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **БОБИ МИТРОВ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
се именува / избира лицето : **ИЛИЈА МАРКОВСКИ** Предлог на ВМРО-ДМПНЕ
(име и презиме, адреса, институција каде е вработен или политичка партија од која е предложен)

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/35
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;
1.Сафка Маркудова с.р.
2. Сузана Паласакарова с.р.
3. Петранка Чавдарова с.р.
4. Митко Дојчинов с.р.

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0366

Се разрешува членот на избирачкиот одбор **МИЦО ЈАКОФОВСКИ**

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор АНГЕЛ КАРАИВАНОВ

На местото на заменик претседателот / заменик членот на избирачкиот одбор ЦОЛЕ БОЖ ИНОВСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :

се именува / избира лицето : МАРИЈА ЗРЗОВА Предлог на ВМРО-ДПМНЕ
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/36
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Гевгелија во состав Претседател Гордана Поп-Кочева, и членовите Сафка Маркудова, Сузана Паласакарова, Петранка Чавдарова и Митко Дојчинов до Државната изборна комисија на ден 14.05.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0367

Се разрешува членот на избирачкиот одбор ДИМИТАР БУНДОВ

Се разрешува заменик членот на избирачкиот одбор **МАРЈАН АФТОВ**

На местото на претседателот / членот на избирачкиот одбор **СУЗАНА ПАЛАСКАРОВА** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **ЧЛЕН на ОИК**

се именува / избира лицето : **БИЛЈАНА БУТРОВА** ул. Илија Миов бр.63 ОУ КРСТЕ МИСИРКОВ Гевгелија
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот претседател /
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Гевгелија и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.10-10/37
14.05.2016
Гевгелија

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Претседател
Гордана Поп -Кочева с.р.

Членови;

- 1.Сафка Маркудова с.р.**
- 2. Сузана Паласакарова с.р.**
- 3. Петранка Чавдарова с.р.**
- 4. Митко Дојчинов с.р.**

СОДРЖИНА

- 1.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2016г. до 31.03.2016г..... 139
- 2.Заклучок по ИнформацИја за извршен увид на терен заради констатирање на штетите од елементарна непогода-невреме проследено со дожд и град, што ги зафати населените места Негорци и Прдејци на ден 24.04.2016 г..... 139
- 3.Одлука за целосно и трајно отстапување на движен имот-транспортно возило сопственост на општина Гевгелија на користење и одржување на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија 140

4.Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.588 КО Габрово, (барател: Дарко Ивковиќ од Гевгелија)	141
5.Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за промена на намената на земјиштето на КП бр.588 КО Габрово (барател: Димитар Јованов од Миравци)	142
6.Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.588 КО Габрово (барател: Младен Цуклевски од Миравци)	142
7.Одлука за усвојување на барање за потребните финансиски средства за измирување на тековните обврски на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија	143
8.Одлука за усвојување на барањето за одобрување финансов план од основен буџет на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија	143
9.Решение за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито" од Гевгелија за 2015 година	144
10.Решение за давање согласност на Финансиски извештај на ЈПКД "Комуналец-Гевгелија за периодот 01.01.2016г.-31.03.2016г.....	144

АКТИ НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0333	145
2.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0334	146
3.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0335	147
4.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0336	147
5.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0337	148
6.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0338	149
7.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0339	150
8.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0340	151
9.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0341	152
10.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0342	153
11.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0343	154
12.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0344	154
13.Решение за изменување и дополнување на решение за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0345	155

**"СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА", излегува по потреба
Уредува и издава: Општина Гевгелија - Одделение за стручно-административни и општи
работи и Одделение за правни работи, ул. "Димитар Влахов" 4 Гевгелија**